



Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 април 2020 година, донесе

**УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ  
СЛУЖБЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

(„Службен весник на РСМ“ бр. 111/20)

**Член 1**

Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19 и 14/20), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За продолжување на започнатите постапки за вработување на административен службеник, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

**Член 2**

Започнатите постапките за вработување на административен службеник, кои биле запрени и ставени во мирување по доставувањето на барањето за објавување на јавен оглас, по завршувањето на рокот за пријавување на кандидати за административен службеник, во Фаза 1 – административна селекција за вработување, односно во Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју, продолжуваат да се спроведуваат за време на траење на вонредната состојба до завршувањето на соодветната фаза на постапката за вработување.

Започнатите постапките за вработување на административен службеник, кои биле запрени и ставени во мирување во Фаза 2 – испит за административен службеник, ќе продолжат да се спроведуваат по престанокот на траењето на вонредната состојба.

**Член 3**

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3588/1  
30 април 2020 година  
Скопје